



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАР

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Среда, 7 септември

БЕЛГРАД

БРОЈ 40

ГОД. XI

Н. вој број е 30. — дин. — Претплата: 1955 година изнесува 1200. — дин., а за странство 1700. — динари. — Редакција: Улица Краљевик'а Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продажно одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

455.

Врз основа на чл. 10 и 17 ст. 2 точ. 2 од Уредбата за банките и штедилниците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗДАВАЊЕ НОВИ БАНКНОТИ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ФНРЈ

I. Се овластува Народната банка на ФНРЈ да издаде нови банкноти во апоени од 5.000, 1.000, 500 и 100 динари.

II. Банкнотите приведени во претходната точка ќе имаат следни димензии:

- 1) апоенот од 5000 динари — 151×72 мм,
- 2) „ „ 1000 динари — 143×68 мм,
- 3) „ „ 500 динари — 135×64 мм,
- 4) „ „ 100 динари — 127×60 мм.

Овие банкноти ќе се изработуваат на квалитетна хартија без водотиск.

III. На новите банкноти ќе бидат следниве цртежи:

- 1) на банкнотата од 5000 динари:
од лице — дел од Мештровиќевиот релјеф кој го претставува ранетиот борец и Косовската мома,
од опачина — зградата на Сојузната народна скупштина;
- 2) на банкнотата од 1000 динари:
од лице — ливец,
од опачина — Железарата Зеница;
- 3) на банкнотата од 500 динари:
од лице — женска глава со мотив од селското стопанство,
од опачина — селскостопански пејсаж;
- 4) на банкнотата од 100 динари:
од лице — Конавока,
од опачина — Дубровник со морето.

На банкнотите покрај цртежите од претходниот став ќе бидат и цртежи на разни орнаменти.

IV. Идејните скици и дефинитивните цртежи ќе ги изработи Заводот за изработка на банкноти во соработка со стручњаци во Заводот.

V. Текстот на новите банкноти ќе содржи:

- 1) од лице — ознаки на вредноста, назив на Народната банка на ФНРЈ, потписи од претседателот на управниот одбор и гувернерот на Народната банка на ФНРЈ, место и датум на изданието (Белград, 1 мај 1955 година), серија и број,
- 2) од опачина — ознаки на вредноста, назив на федерацијата, називи на народните републики и клаузула за забрана на фалсификувањето.

Текстот на лицето од банкнотата ќе биде напишан:

- со кирилица — на банкнотите од 5000 и 500 динари,
- со латиница — на банкнотите од 1000 и 100 динари.

Зборот „динари“ на лицето и текстот на опачината од банкнотата ќе бидат напишани на сите четири народни јазици, со кирилица односно латиница.

VI. Новите банкноти ќе се печатат со трибоен збирен длабок печат.

VII. Народната банка на ФНРЈ ќе определи, според потребите на оптекот, до кој износ поодделни апоени од новите банкноти ќе се печатат.

VIII. По изработката на потребните количини, Управниот одбор на Народната банка на ФНРЈ ќе донесе решение за пуштање во оптек нови банкноти, а дополнително решение за повлекување од оптек на важечките банкноти од 1000, 500 и 100 динари.

IX. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р.п. бр. 344

31 август 1955 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Велко Зековиќ, с. р.

Александар Ранковиќ, с. р.

456.

Врз основа на чл. 43 ст. 2 точ. 3 од Уредбата за организацијата, пословањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК СЕРИЈА ПРИГОДНИ ПОШТЕНСКИ МАРКИ СО МОТИВИ ОД ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ФЛОРА

На 24 септември 1955 година ќе се пушти во оптек серија пригодни поштенски марки со мотиви од југословенската флора.

Серијата на овие марки има 9 вредности со следни мотиви, во следни бои:

- 1) од 5 динари, хмел — темнозелена, темна и жолткаестозелена;
- 2) од 10 динари, тутун — окерестопортокалова, темнозелена и теменугоцрвенкаеста;
- 3) од 15 динари, афион — окерестосепаја, темно-теменутина, зеленкаестосина и зелена;
- 4) од 17 динари, липа — темна, зелена и жолто-зеленкаеста;
- 5) од 25 динари, вртипоп — ултрамаринсина, зелена, жолта и оветлосивосинеста;
- 6) од 30 динари, кадуља — темносива, црно-теменугова, теменугова и зелена;
- 7) од 50 динари, шипинка — темномрка, темно-зелена, зелена и црвена;
- 8) од 70 динари, лилија — темномркоцрвенкаеста, црвенкаестојолта и зелена;
- 9) од 100 динари, гороцвет — сива, жолта, зелена и портокалова.

На сите марки под мотивот напечатано е „ФНР Југославија“, и тоа различно: на една со латиница, на друга со кирилица. Називот на билката е напечатан на секоја марка со латински јазик. Ознаките на вредноста се напечатани во разни аголи од марката.

Овие марки ќе бидат во продажба кај сите поголеми пошти до потрошувањето а за франкирање на поштенски пратки ќе важат до рокот што ќе се определи со дополнително решение.

Бр. 8433

31 август 1955 година

Белград

**Генерална дирекција на поштите
телеграфите и телефоните**

Генерален директор,
Никола Милановиќ, с. р.

457.

Врз основа на чл. 3 од Уредбата за југословенските стандарди, сојузните прописи за квалитетот и за производствените спецификации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/51) и чл. 2 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузната комисија за стандардизација („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53) Сојузната комисија за стандардизација донесе

РЕШЕНИЕ

**ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДОНЕСУВАЊЕ
ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАРДИ ЗА ДРВЕНА АМ-
БАЛАЖА ЗА ОВОШЈЕ И ЗАРЗАВАТ**

1. Точката III од Решението за донесување југословенски стандарди за дрвена амбалажа за овошје и зарзават („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/54) се менува и гласи:

„III — Сета досега произведена амбалажа до дрво за овошје и зарзават со цел на нејзино трошење може да се употребува до 31 декември 1956 година.“

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 3187

5 септември 1955 година

Белград

Претседател
на Сојузната комисија за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за определување инвалидските припадности на мирнодопските воени инвалиди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 35/55) се подкраднала долу приведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

**НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА
НА УРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ИНВАЛИД-
СКИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ НА МИРНОДОП-
СКИТЕ ВОЕНИ ИНВАЛИДИ**

Во членот 1 ст. 3 место зборовите „претходниот став“ треба да стои „претходните ставови“.

Од Сојузниот извршен совет, 24 август 1955 година, Белград.

По извршеното сравнување со изворниот текст установено е дека во текстот на Одлуката за евиденција на здравствениот персонал („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55) се поткрале долу приведените грешки та се дава следна

ИСПРАВКА

**НА ОДЛУКАТА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА ЗДРАВ-
СТВЕНИОТ ПЕРСОНАЛ**

1) Во точ. 1, во тринаесеттиот ред место зборовите „1 до 30 септември“ треба да стои „1 до 31 октомври“.

2) Во точ. 1, во тринаесеттиот ред место зборовите „30 септември“ треба да стои „31 октомври“.

Од Сојузниот извршен совет, 27 август 1955 година, Белград.

По извршеното сравнување со изворниот текст установено е дека во текстот на Одлуката за попис и евиденција на здравствените установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55) се поткрале долу приведените грешки та се дава следна

ИСПРАВКА

**НА ОДЛУКАТА ЗА ПОПИС И ЕВИДЕНЦИЈА НА
ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ**

1) Во точ. 1, во четвртиот ред место зборовите „30 септември“ треба да стои „31 октомври“.

2) Во точ. 3, во четвртиот и петтиот ред место зборовите „1 до 30 септември“ треба да стои „1 до 31 октомври“.

Од Сојузниот извршен совет, 27 август 1955 година, Белград.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за давање надоместок (регрес) при продажба на увезениот приплоден добиток, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/55, се поткрале долу приведените грешки та се дава следна

ИСПРАВКА

**НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК (РЕ-
ГРЕС) ПРИ ПРОДАЖБА НА УВЕЗЕНИОТ ПРИ-
ПЛОДЕН ДОБИТОК**

Во одделот I на крајот на вториот став место зборовите „наменети за селското стопанство“, треба да стои: „наменети за селското стопанство и со де-визните средства од заедничкиот девизен фонд на земјоделските задруги при Главниот задружен со-јуз на народната република.“

Од Сојузниот извршен совет, 29 август 1955 година, Белград.

**ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ**

**СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ**

„Службени гласник Народне Републике Србије“ Во бројот 58 од 26 јули 1955 година објавува:

Одлука за начинот на формирањето, управувањето и користењето на Фондот за кредитирање на станбената изградба на НР Србија;

Решение за Заводот за селекција на добиток и матично книговодство како установа на Селскостопанската комора на НРС;

Решение за определување паушалните износи за трошоците за сместување и прехрана во природните лекувалишта;

Упатство за завршните сметки на здравствените установи со самостојно финансирање за 1954 година;

Исправка на Ценовникот за надоместок на шумската штета во шумите на територијата на НР Србија.

Во бројот 59 од 30 јули 1955 година објавува:

Закон за надлежноста на народните одбори на општините и околиите во работи уредени со републички прописи.

Во бројот 60 од 4 август 1955 година објавува:

Одлука за оснивањето и територијалната надлежност на окружните и околските судови;

Упатство за начинот на предавање архиви, инвентари и имоти на народните одбори од новите општини и околии;

Упатство за измени и дополненија на упатството за начинот на пресметувањето и уплатата на износите што ги уплатуваат народните одбори на околиите и градовите врз основа на учеството на НР Србија во нивните вкупни приходи за 1955 година;

Објава на Републичката изборна комисија на НРС за потврдената кандидатура за избирање народен пратеник за Соборот на производителите на Народната скупштина на НР Србија.

Во бројот 61 од 8 август 1955 година објавува:

Правилник за надлежноста на лекарите за давање здравствена заштита на осигурените лица во амбулантно-поликлинички и диспанзерски установи;

Упатство за постапката за упатување осигурени лица на лекување во здравствени установи и за начинот на давањето на здравствени услуги.

Во бројот 62 од 10 август 1955 година објавува:

Одлука на Народната скупштина на НР Србија за разрешување од должноста на судии на окружните судови;

Одлука на Народната скупштина на НР Србија за оснивање Вишо педагошко училиште за економика на домаќинството во Белград;

Одлука на Народната скупштина на НР Србија за територијалната надлежност на окружните стопански судови;

Одлука на Народната скупштина на НР Србија за избирање судии на окружните судови;

Решение за определување на издавачките претпријатија спрема кои Народниот одбор на град Белград ќе ги врши правата на оснивач;

Решение за определување самсуправни установи, стручни и општествени организации што избираат свои претставници за Републичкиот совет за народно здравје и социјална политика;

Наредба за измена на Наредбата за определување годишните количини вино и ракија од бербата на 1954 година кои во домаќинствата на производителите можат да се трошат без плаќање данок на промет;

Решение за именување претседател и членови на Републичкиот совет за народно здравје и социјална политика;

Решение за здружување на електростопанските претпријатија во заедница на електростопанските претпријатија на НР Србија.

Во бројот 63 од 16 август 1955 година објавува:

Закон за оснивање Правен факултет во Нови Сад;

Закон за општинскиот локален данок;

Упатство за спроведување на Упатството за начинот на предавањето на архивите, инвентарот и имотот на народните одбори од новите општини и околиии;

Упатство за начинот на предавањето на даночната документација на новите народни одбори на општините.

Во бројот 64 од 19 август 1955 година објавува:

Закон за вишите педагошки училишта;

Решение за оснивање на издавачката установа „Научно дјело“ во Белград.

Во бројот 65 од 24 август 1955 година објавува:

Упатство за извршување на Одлуката за оснивањето и територијалната надлежност на окружните и скопските судови и за пренесување на работите на окружните и скопските судови спрема изменетата досегашна територијална надлежност;

Упатство за извршување на Одлуката за територијалната надлежност на окружните стопански судови и за пренесување на работите спрема изменетата досегашна територијална надлежност.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службени лист Народне Републике хрватске во бројот 34 од 22 јули 1955 година објавуваат:

Објава на Републичката изборна комисија за потврдената кандидатура за избирање народен пратеник за Соборот на производителите на саборот на НР Хрватска;

Решение за дополнување на Решението за назначување постојани судски вешти лица кај стопанските судови во НР Хрватска за 1955 година;

Исправка на Одлуката за утврдување општините во кои народниот одбор го сочинуваат општинскиот совет и советот на производителите.

Во бројот 35 од 29 јули 1955 година објавуваат:

Указ за прогласување на Законот за оснивање Филозофски факултет во Задар;

Указ за прогласување на Законот за оснивање Медицински факултет во Риека;

Одлука за избирање времено претставништво на околицата Бује во Републичкиот сабор на Соборот на НР Хрватска;

Одлука за измена на називот на населените места на подрачјето на околиите Лабин, Риека и Приквеница;

Наредба за определување народните одбори што осниваат комисији за полагање на испитот за квалифициран и висококвалифициран работник на електроструката на јака струја;

Наредба за измена и дополнување на Решението за определување народните одбори што осниваат комисији за полагање на испитот за квалифициран и висококвалифициран работник на металната струка.

Во бројот 36 од 5 август 1955 година објавуваат:

Указ за прогласување на Законот за подрачјето на околиите и општините во НР Хрватска;

Указ за прогласување на Законот за месниот самоупридонес;

Указ за прогласување на Законот за заштита на добитокот од заразни болести;

Одлука за општественото управување во вишите училишта;

Наредба за забрана ловот на гири со употреба на крајбрежни повлечни мрежи.

Во бројот 37 од 9 август 1955 година објавуваат:

Наредба за измена и дополнување на Наредбата за определување народните одбори што осниваат комисији за полагање испит за квалифициран и висококвалифициран работник на селскостопанската струка.

Во бројот 38 од 15 август 1955 година објавуваат:

Указ за прогласување на Законот за надлежноста на народните одбори на општините и околиите;

Одлука за општествено управување со домовите на општо образованите и стручните училишта и со детските домови;

Наредба за измена и дополнување на Наредбата за трајно заштитената дивина, за дивината заштитена со ловостој и за незаштитената дивина.

Во бројот 39 од 18 август 1955 година објавуваат:

Уредба за организацијата и работата на Советот за народно здравје и социјална политика на НР Хрватска;

Решение за оснивање Завод за душевно заостанати деца и младината како установа со самостојно финансирање.

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во бројот 26 од 14 јули 1955 година објавува:

Закон за надлежноста на општинските и околните народни одбори во работите што се уредени со досегашните републички прописи;

Одлука за вишото педагошко училиште;
Одлука за оснивање Комисија за статут на Републичкиот собор на Народната скупштина на Словенија;

Уредба за измени и дополненија на Уредбата за начинот и сроковите за уплата на учеството на НР Словенија во приходите на околиите и градовите

Во бројот 28 од 28 јули 1955 година објавува:

Одлука за распределба на добивката на претпријатијата за поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај во Љубљана за 1955 година;

Решение за измена на Решението за прогласување на Заводот со прмет на ветеринарни лекови и други ветеринарни потреби на „Ветпромет“ во Љубљана за установа со самостојно финансирање;

Решение за оснивање Заедница на претпријатијата за промет на жита на Народна Република Словенија.

Во бројот 29 од 4 август 1955 година објавува:

Решение за именување членови на советот за урбанизам на НР Словенија;

Правилник за полагањето на ловечки испит.

Во бројот 30 од 11 август 1955 година објавува:

Одлука за отштетната тарифа за експроприрањите земјишта за 1955 година;

Наредба за висината на километражата.

Во бројот 31 од 18 август 1955 година објавува:

Наредба за патниот сообраќај во НР Словенија;

Наредба за патиштата што се предопределени во НР Словенија предимствено за сообраќај со моторни возила;

Наредба за моторните возила што имаат предимство во патниот сообраќај.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 17 од 12 јули 1955 година објавува:

Указ за прогласување на Законот за подрачјето на околиите и општините во Народна Република Босна и Херцеговина.

Во бројот 18 од 14 јули 1955 година објавува:

Указ за прогласување на Законот за надлежноста на народните одбори на општините и околиите спрема републичките прописи;

Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за научното друштво на НР Босна и Херцеговина.

Во бројот 19 од 29 јули 1955 година објавува:

Одлука за овластување Извршниот совет на НРБ и Х да презема стопански мерки во 1955 година;

Одлука за начинот на утврдувањето и уплатата на разликата меѓу остварената добивка и добивката што служеше како основа за изработка на општествениот план на НРБ и Х за 1954 година;

Одлука за општественото управување со вишите педагошки училишта;

Одлука за разрешување и избирање потпретседател на Народна скупштина на НРБ и Х;

Одлука за разрешување и избирање поодделни членови на Извршниот совет на НРБ и Х;

Одлука за оснивање Комисија за статут на општините и околиите;

Одлука за траење на скупштинскиот одмор на Народната скупштина на НРБ и Х во 1955 година;

Одлука за избирање судии на Окружниот стопански суд во Тузла;

Одлука за разрешување судии на Окружниот суд во Добој;

Одлука за процентот на годишниот износ на данокот на добивката, што ќе се наплати во поодделни

околини (градови) за I, II и III тримесечје на 1955 година;

Одлука за ставање вон сила Одлуката за укинување на Одборот за стопанство и буџетски прашања на Извршниот совет на НРБ и Х и за оснивање Одбор за стопанство и Одбор за буџетски прашања на Извршниот совет на НРБ и Х;

Одлука за определување општините во кои народниот одбор ќе го сочинуваат општинскиот совет и советот на производителите;

Одлука за бројот на членовите на соборите на народните одбори на новите околини и за бројот на членовите што ќе ги избираат за поодделни собори на народните одбори на новите околини соодветните собори на народните одбори на сегашните околини и градови;

Упатство за прегледување и одбирање машки приплодни грла (лиценцирање);

Решение за назначување на Републичкиот инспектор за пазариштето.

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Народна Република Македонија“ во бројот 24 од 20 јули 1955 година објавува:

Указ за прогласување Законот за надлежноста на народните одбори на општините и околиите во работите уредени со републички прописи во годините 1945—1955;

Одлука за определување општини чијшто народниот одбор ќе го сочинува општинскиот совет и советот на производителите;

Решение за распишување дополнителни избори за избирање народен пратеник на Советот на производителите во производителската група на индустрија, трговија и занаетчиство во изборната околина Скопје II;

Решение за распишување дополнителни избори за избирање народен пратеник на Советот на производителите во производителната група на селското стопанство во изборната околина Струмица II;

Решение за одобрување оснивањето и работата на Епархиското здружение на православно народно свештенство на скопската епархија;

Решение за одобрување оснивањето и работата на Епархиското здружение на православно народно свештенство на охридско-битолска епархија;

Решение за одобрување оснивањето и работата на Епархиското здружение на православно народно свештенство на злетовско-струмичка епархија.

СОДРЖИНА:

	Страна
455. Одлука за издавање нови банкноти на Народната банка на ФНРЈ — — — — —	697
456. Решение за пуштање во оптек серија пригоди поштенски марки со мотиви од југословенската флора — — — — —	697
457. Решение за измени на Решението за донесување југословенски стандарди за дрвена амбалажа за овошје и зарзават — — — — —	698
Исправка на Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за определување инвалидските припаднички на мирнодопските воени инвалиди — — — — —	698
Исправка на Одлуката за евиденција на здравствениот персонал — — — — —	698
Исправка на Одлуката за пописот и евиденцијата на здравствените установи — — — — —	698
Исправка на Одлуката за давање надоместок (регрес) при продажба на увезениот приплоден добиток — — — — —	698